

Гарнитура насадни клучеви 1/4" со додатоци во пластика

964/5S12SOS



Profiles



Product features

- Димензија на влошката : 188x364x30mm
- Компатибилни со фиоките на Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus и Hercules (предните фиоки)

Гарнитурата вклучува:


- 11x насаден клуч 1/4" ,12аголен (артикл 188/2 12 P) димензии 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
- 7x насаден клуч 1/4" со внатрешен TX профил (артикл 189/2) димензии E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
- 19x насаден клуч инбус прихват (артикл 187/2HX дим.3,4,5,6,7,) TX профилен (артикл 187/2TX димензии T5, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40) насаден клуч крстач прихват (артикл 187/2PH димензии PH 1, PH 2, PH 3) рамен (артикл 187/2SL димензии 0.8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)
- 1 x Двонасочна крцкалка 1/4"
- додатоци 1/4" : 1x вртлива рачка, 1x лизгачка Т-рачка, 2 x продолжена шипка (50,150мм) , 1x универзална спојка, 1x адаптер (1/4"-3/8")
- 1 x вртлива рачка 1/4"












Предности на SOS влошки за алат:



- материјал: полиетиленска пена со мала густина
- SOS влошките за алат се изработени од двојно обложена полиетиленска пена, која е отпорна на масло, бензин, нитро разредувачи, лепила и моторно масло - се ова може да се отстрани без да се остават видливи флеку (остатоци). Лепилата и моторното масло треба веднаш да се отстранат со чистење со бензин за да се избегне трајна флекавост.
- These tool trays of polyethylene foam are used for clearer and better organised tool storage in tool boxes, tool cases, the drawers of tool carriages and tool cabinets. These tool trays can be used in a wide range of temperatures, do not absorb dampness and, with normal use, have a long lifespan. They protect the tools by holding them in their own specifically designed place, thus preventing them from moving uncontrollably around in the storage area. As the positions in the tray are precisely defined and designed for each specific tool, it is also easy to establish which tools are missing.

Зошто да изберете Униор:

- Unior is a renowned brand in the industry, celebrated for its dedication to quality and innovation. With a legacy of excellence, Unior tools are crafted to meet the highest standards, ensuring reliability and outstanding performance.



Product name	SKU	Article	Dimensions	Quantity
Гарнитура насадни клучеви 1/4" со додатоци во пластика	621185	964/5S12SOS	-	45
Насаден клуч 12-аголен од 1/4"		188/2 12p	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13	11
Двонасочна крцкалка 1/4"		188.1/1ABI	1/4"	1
Рачка со зглоб 1/4"		188.2/2BI	1/4"	1
Продолжеток 1/4", долг		188.4/2	1/4"x55, 1/4"x150	2
Т рачка 1/4"		188.3/2	1/4"	1
Продолжеток-одвртка со рачка 1/4"		188.8	1/4"	1
Кардански зглоб 1/4"		188.6/2	1/4"	1
Адаптер 1/4"		188.7/2	1/4" - 3/8"	1
Насаден клуч крстач прихват 1/4"		187/2PH	PH 1, PH 2, PH 3	3
Насаден клуч плоснат 1/4"		187/2SL	0.8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7	3
Насаден клуч инбус прихват 1/4"		187/2HX	3, 4, 5, 6, 7	5

Product name	SKU	Article	Dimensions	Quantity
Насаден клуч со TX профил прихват 1/4		187/2TX	TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40	8
Насаден клуч со внатрешен TX профил 1/4"		189/2	E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11	7
SOS влошка за 964/5S12SOS		v1964/5S12SOS	188x364x30	1

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција